

КНИГА ЗА ЕДНО ВРЕМЕ

Нови појави во македонската уметност е дело кое и го очекуваат оние кои го познаваат д-р **Владимир Величковски**. Зошто? Поради една едноставна причина. Величковски е целосно инволвиран во случаувањата во осумдесеттите години на минатиот век било како уметник, ликовен критичар, безрезервен поддржувач на најелоквентните носители на духот на времето и различниот ракурс на гледањето, биле како иницијатор и поттикнувач на низа акции кои се реализираа во споменатиот период, во кој императив на најголем дел од креаторите на македонската уметничка пролет беше експериментот и уметничкото истражување водени од повеќеслојното незадоволство од општествено-политичкиот, а посебно културниот контекст во кој тие создаваа нови уметнички вредности дифузирани од надворешни културни милија. Приредениот материјал дава солидна основа за проучување на новите тенденции во осумдесеттите и можност преку слика и текст читателот да добие информации за бројни настани и нивните протагонисти. Нов квалитет на објавениот материјал е можноста да се линкува со информа-

циите кои претходно се објавени во Уметнички групи во Македонија, во делот на уметничките групи ЗЕРО, ТУШ-ЛАБОРАТОРИЈА, КРУГ, кои се активни во маркираниот временскиот период.

Во првиот дел од *Новите појави во македонската уметност* се претставени фотографии, факсимили од пријужрен материјал за определени манифестиации, делови од каталоги, фотографии, писма, објавени интервјуа, текстови од дневниот и периодичниот печат во кој приредувачот ја надминува замката од самопромовирање, туку остава добар

дел од просторот за оние кои ја следеле, учествувале или на друг начин биле вклучени во новата практика на македонската уметност. Во вториот дел од книгата се претставени четири текста на четворица

членови на Центарот за визуелни уметности: **Марта Поп Илиева, Ана Франговска, Сафет Ахмети и Љубен Пауновски**.

За крај, нешто од самиот почетокот. Во воведниот текст Величковски истакнува: "Македонската нова практика беше маргинална, задочната појава во рамките на југословенскиот уметнички простор, при што плуралистичката сцена, меѓу другото, подразбираше разлики меѓу одделни поединечни и културни средини. Станува збор за македонската провинцијска малографанска средина во која сè поважна улога во политичкиот и културниот живот има еден новоз bogатен, но нео-

бразован тип луѓе, кои во услови на тешки транзициски премрежја агресивно и своеволно, на трагикомичен начин, ги манифестираа сите противречности на нашата средина...".

Зоран П. ЧИТКУШЕВ

